

ДАТУМ НА ОБЈАВУВАЊЕ И СТАПУВАЊЕ НА СИЛА НА ПРАВИЛАТА ЗА АКЦИСКА ПРОДАЖБА
02.07.2025.

ПРАВИЛА ЗА АКЦИСКА ПРОДАЖБА
"Samsung Vision AI is here"

1. Организатор на акциската продажба (акција)

Samsung Electronics Austria GmbH, Пратерстрасе 31/14 Обергешос, Виена Австрија (во понатамошниот текст: „**Samsung**“), организира Акциска продажба (во понатамошниот текст: Акција) за купувачите на Samsung уредите наведени во точка 7 од овие Правила (во натамошниот текст: Уред/и).

Под поимот купувач се сметаат сите приватни корисници - физички и правни лица - купувачи (крајни корисници) на Уредот кои имаат живеалиште или адреса за испорака на територијата на Република Северна Македонија, кои ги исполнуваат условите пропишани со овие Правила и кои го купуваат Уредот за сопствени потреби, а не за понатамошна препродажба или дистрибуција.

2. Период на времетраење на акцијата

Акцијата е достапна за купувачите на Уредот на територијата на Република Северна Македонија во периодот од 2.7.2025 година до 13.7.2025 година или пократко доколку дојде до исцрпување на залихите на подароците предвидени за потребите на оваа акција, во согласност со одредбите наведени во овие Правила (во понатамошниот текст: **Правила**).

3. Подарок

Доколку ги исполни сите услови наведени во овие Правила, купувачот на Уредот ќе стекне право на Подарок - Samsung Galaxy Watch7 (SM-L310NZGAEUC), како што е утврдено во табелата од точка 7 на овие Правила (во понатамошниот текст: **Подарок**).

4. Услови за учество во акцијата

За купувачот на наведениот Уред да го оствари правото на учество во акцијата и правото на Подарок, потребно е кумулативно да се исполнат сите наведени услови:

а. Купувачот во текот на периодот за времетраење на акцијата да купи некој од Уредите наведени во точка 7 на овие Правила;

б. Уредот да биде купен кај некој од продажните партнери на Samsung на територијата на Република Северна Македонија; списокот на Samsung продажни партнери е дефиниран во точка 6 на овие Правила;

в. Купувачот успешно да го регистрира купувањето на Уредот на интернет-страницата <https://www.samsung.com/mk/offer/redemption/vision-ai-is-here/>, најдоцна до 13.8.2025 година.

5. Постапка и рокови за регистрација на купувањето на Уредот

Предуслов за остварување на правото на Подарок е регистрацијата на купувањето на Уредот.

Регистрацијата се реализира со пополнување на однапред подготвена форма и доставување на неопходната документација на интернет-страницата <https://www.samsung.com/mk/offer/redemption/vision-ai-is-here/>.

Потребно е купувачот да ја изврши регистрацијата на купувањето на Уредот најдоцна до 13.8.2025 година.

Доколку се исполнети сите услови од точка 4 на овие Правила и доколку регистрацијата на купувањето на Уредот е успешно спроведена, купувачот ќе го оствари правото на Подарок. Подарок-уредот ќе биде доставен на наведената адреса на купувачот (без трошоци за достава) најдоцна до 21.11.2025 година.

Постапката на регистрација подразбира доставување на следниве податоци од купувачот, неопходни за успешна регистрација:

- име и презиме односно назив на купувачот,
- e-mail адреса на купувачот,
- точна домашна адреса односно седиште на купувачот на територијата на Република Северна Македонија (за потребите на доставата на Подарокот),
- телефонски број (за контакт во врска со доставата на Подарокот),
- приказ (скен) на фискалната сметка за купениот Уред со цел потврдување на регистрацијата,
- модел и сериски број на Уредот.

Samsung ќе провери дали датумот на купувањето на Уредот одговара на купување извршено во периодот на времетраење на акцијата, како и дали се исполнети останатите услови утврдени со овие Правила. Со испраќањето на податоците неопходни за регистрација, купувачот воедно дава своја изречна согласност за примена на овие Правила и за собирање и обработка на неговите лични податоци во согласност со одредбите на овие Правила.

Доколку се исполнети сите услови наведени во овие Правила, соодветниот Подарок ќе му биде доставен на адресата на купувачот наведена во регистрацијата најдоцна до 21.11.2025 година, за што купувачот ќе биде известен со e-mail порака на e-mail адресата што ја навел при регистрацијата на купувањето на Уредот.

Купувачот е должен при постапката на регистрација да достави целосни и точни податоци. Организаторот нема да сноси никаква одговорност во случај на неправилно и ненавремено доставени податоци. Доколку регистрацијата не биде навремено и успешно извршена во согласност со овие Правила, односно доколку податоците доставени при регистрацијата не се пополнети правилно, купувачот го губи правото на Подарок.

6. Листа на продажните партнери на Samsung

- NEPTUN MAKEDONIJA DOO / st. Belasica no.2 – Shopping Center EASTGATE MALL, flor 2, local K2.1, 1000 Skopje
- SETEK SE OD TEHNIKA DOO / st. 1523 no.1, 1000 Skopje
- Tehnomarket Makedonija DOOEL / st. 1732 street number 2, 1000 Skopje

7. Уреди кои се предмет на акцијата и Подарок

Код на моделот на Уредот кој е предмет на оваа акција	Големина на екранот на Уредот во инчи	Сегмент на Уредот	Соодветен Подарок	Код на моделот на Соодветниот Подарок
QE65QN990FTXXH	65	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN900FTXXH	65	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65S95FATXXH	65	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65S90FATXXH	65	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65S85FAEXXH	65	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN90FATXXH	65	Q9	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN85FAUXXH	65	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN80FAUXXH	65	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN70FAUXXH	65	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN77FATXXH	65	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN72FATXXH	65	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65Q8FAAUXXH	65	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65Q7FAAUXXH	65	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65Q7F2AUXXH	65	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65LS03FAUXXH	65	Frame	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65LS03FWUXXH	65	Frame	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN900DTXXH	65	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN800DTXXH	65	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65S95DATXXH	65	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65S90DATXXH	65	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN90DATXXH	65	Q9	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN85DBTXXH	65	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65Q80DATXXH	65	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65Q70DATXXH	65	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65Q77DATXXH	65	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC

QE65Q60DAUXXH	65	Q6	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65Q67DAUXXH	65	Q6	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65LS03DAUXXH	65	Frame	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QE1DAUXXH	65	Q60D	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QNX1DATXXH	65	QN85D	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE65QN95DATXXH	65	Q9	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN990FTXXH	75	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN900FTXXH	75	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN90FATXXH	75	Q9	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN85FAUXXH	75	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN80FAUXXH	75	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN70FAUXXH	75	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN77FATXXH	75	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN72FATXXH	75	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75Q8FAAUXXH	75	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75Q7FAAUXXH	75	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75Q7F2AUXXH	75	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75LS03FWUXXH	75	Frame	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75LS03FAUXXH	75	Frame	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN900DTXXH	75	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN800DTXXH	75	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN90DATXXH	75	Q9	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN85DBTXXH	75	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75Q80DATXXH	75	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75Q70DATXXH	75	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75Q77DATXXH	75	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75Q60DAUXXH	75	Q6	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75Q67DAUXXH	75	Q6	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC

QE75LS03DAUXXH	75	Frame	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QE1DAUXXH	75	Q60D	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QNX1DATXXH	75	QN85D	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75Q6FAAUXXH	75	Q6	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE75QN95DATXXH	75	QN95D	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE77S95FATXXH	77	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE77S90FAEXXH	77	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE77S85FAEXXH	77	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE77S95DATXXH	77	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE77S90DAEXXH	77	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE83S95FAEXXH	83	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE83S90FAEXXH	83	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE83S85FAEXXH	83	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE83S90DAEXXH	83	OLED	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN990FTXXH	85	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN900FTXXH	85	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN90FATXXH	85	Q9	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN85FAUXXH	85	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN80FAUXXH	85	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN70FAUXXH	85	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN72FATXXH	85	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85Q8FAAUXXH	85	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85Q7FAAUXXH	85	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85Q7F2AUXXH	85	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN900DTXXH	85	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN800DTXXH	85	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN90DATXXH	85	Q9	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN85DBTXXH	85	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC

QE85Q80DATXXH	85	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85Q70DATXXH	85	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85Q77DATXXH	85	Q7	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85Q60DAUXXH	85	Q6	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85Q67DAUXXH	85	Q6	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QNX1DATXXH	85	QN85D	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85QN95DATXXH	85	Q9	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE85Q6FAAUXXH	85	Q6	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE98QN90FATXXH	98	Q9	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE98QN90DATXXH	98	Q9	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE98Q80CATXXH	98	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
UE98DU9072UXXH	98	UHD	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE98QN990FTXXH	98	8K	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC
QE100QN80FUXXH	100	Q8	Samsung Galaxy Watch7	SM-L310NZGAEUC

НАПОМЕНИ

- Продажните партнери на Samsung наведени во точка 6 од овие Правила самостојно ги утврдуваат малопродажните цени на Уредите опфатени со оваа акција, па оттука малопродажните цени може да се разликуваат. Ве молиме за условите за купување на Уредите, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на малопродажната цена, да се информирате кај Samsung продажните партнери.
- Во случај да се исцрпат залихите на Подарок-уредите од Табелата во точка 7 од овие Правила, Samsung го задржува правото на купувачот да му достави Samsung подарок-уред што е од ист вид и со иста или поголема ценовна вредност.
- Бојата на Подарокот зависи од моменталната расположливост и купувачот не може однапред да ја избере бојата.

8. Право на измена на правилата за Акциска продажба (акција)

Samsung го задржува правото во било кое време, од оправдани причини, да ги менува овие Правила, со должност истите, без одлагања, јавно да ги објави.

9. Контакт

E-mail адреса за контакт во однос на предметната акција:

ce.promotion@samsung.com

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОБИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Samsung Electronics Austria GmbH, со регистрирано седиште на адреса Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Виена, Австрија (во понатамошниот текст: „**Контролор**“), Ве информира за следните податоци во врска со обработката на личните податоци:

1. Контролор и обработувач на податоците

Контролор на податоците е Samsung Electronics Austria GmbH, со регистрирано седиште на адреса Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Виена, Австрија, преку својата Филијала Samsung Electronics Austria GmbH Белград (во понатамошниот текст: „Контролор“)

2. Лични податоци што се собираат

Контролорот ќе собира и обработува следниве лични податоци:

- име и презиме,
- адреса на купувачот,
- телефонски број на купувачот,
- e-mail адреса на купувачот,
- модел и сериски број на купениот Уред,
(во понатамошниот текст заеднички: Лични податоци).

3. Цел на собирање на Личните податоци

Контролорот ги собира и обработува горенаведените Лични податоци исклучиво за потребите на утврдување на исполнетоста на условите за учество во акцијата „TV Post Launch Promotion“ и за испорака на Подарокот доколку купувачот го оствари правото на него.

4. Начин на користење на Личните податоци

Личните податоци собрани врз основа на согласност ќе се користат исклучиво за претходно наведените цели на Раководителот, во согласност со Законот за заштита на личните податоци и Политиката за приватност на Контролорот приложена подолу.

5. Правен основ за обработка на Личните податоци

Контролорот ги собира и обработува Личните податоци врз основа на доброволна согласност на субјектот на податоците.

6. Рок на чување на Личните податоци

Личните податоци ќе се чуваат само онолку колку што е неопходно за исполнување на наведената цел, а секако не подолго од 6 месеци од датумот на купувањето.

7. Вашите права

По барање на учесникот, Контролорот ќе ги дополни, измени, ажурира или избрише Личните податоци доколку тие се нецелосни, неточни или неажурни, или ако нивната обработка не е во согласност со законот, односно ако целта на собирање на податоците е исполнета. За повеќе информации погледнете ја нашата Политика за приватност или контактирајте нè на dataprotection.sead@samsung.com.

Доколку учесниците сметаат дека обработката на нивните лични податоци ја нарушува нивната приватност, можат да се обратат до Контролорот на обработката на лични податоци или до Агенцијата за заштита на личните податоци и да побараат објаснување.

8. Други информации

За детални информации за преземените мерки за заштита на Личните податоци, како и за евентуално пренесување на Личните податоци, ве молиме прочитајте ја нашата Политика за приватност.

Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ

ПРАВИЛА ЗА ПРИВАТНОСТА

Стапува на сила: мај 2018.

Во друштвото Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, нашата подружница во Загреб и нашите поврзани друштва („Самсунг“, „ние“, „нас“, „наш“) знаеме колку е важна приватноста на нашите вработени, добавувачи, клиенти и на сите останати со кои соработуваме, затоа се трудиме да бидеме јасни во однос на тоа како ги собираме, користиме, откриваме, пренесуваме и ги складираме личните податоци.

Во продолжение следат главните прашања кои се опфатени со нашите Правила за приватноста.

1. Подрачје на примена и цел
2. Одговорност за усогласеност
3. Нашата одговорност
4. Дефиниции
5. Начела на Општата Регулатива за заштита на податоците
6. Споделување на личните податоци (вклучително и пренос на податоци надвор од ЕЕО)
7. Изработка на профил и автоматизирано носење на одлуки
8. Директен маркетинг
9. Водење на евиденција
10. Права на испитаниците
11. Повреда на личните податоци
12. Ажурирање на Правилата
13. Корисни податоци за контакт

1. Подрачје на примена и цел

Со овој документ се утврдуваат правилата за заштита на податоците и законските услови кои треба да бидат исполнети, а кои се однесуваат на собирање, постапување, обработка, складирање, пренос и уништување на личните податоци.

Видовите податоци кои можеби ќе бидат обработени вклучуваат детали за сегашните, минати и потенцијалните идни членови на персоналот, добавувачи, клиенти и сите други лица со кои

комуницираме. Податоците кои се чуваат на хартија, компјутер или на некој друг медиум подлежат на правно заштитените мерки утврдени со Општата Регулатива за заштита на податоците („GDPR“) и меродавното право за заштита на податоците со кои се наметнуваат ограничувања на начинот на кој смеаме да ги користиме наведените податоци.

Одржување на највисоките стандарди во нашето постапување со личните податоци е колективна и индивидуална одговорност, па затоа овие Правила се применуваат на начинот на собирање, користење, складирање, бришење и други форми на обработка на личните податоци со кои се среќаваме во нашето работење. Тие вклучуваат опширно резиме на главните обврски на заштита на податоците кои се применуваат на нас како организација.

Овие Правила за приватноста се применуваат на сите вработени на Самсунг и другите пружатели на услуги на Самсунг (вклучително, но не исклучувајќи ги изведувачите и вработените преку агенција) (заедно како: „членови на персоналот“). Сите членови на персоналот се должни да се погрижат да ги разберат и да се придружуваат до овие Правила во однос на било какви лични податоци до кои имаат пристап при извршувањето на својата работа.

Членовите на персоналот се исто така должни да посетуваат обука во врска со овие или сродните правила на барање на Самсунг.

2. Одговорност за усогласеност

Одговорен за надзор над спроведувањето на заштитата на податоците и почитување на овие Правила е Службеник за заштита на податоците, чии податоци за контакт се наоѓаат на крајот на овие Правила.

Лицата на раководните позиции се одговорни за тоа членовите на нивните тимови да ја почитуваат заштитата на податоци.

3. Нашата одговорност

Со Општата Регулатива за заштита на податоци се предвидени високи парични казни за организациите кои ги кршат нејзините одредби.

4. Дефиниции

Податоци од казнените евиденции се однесуваат на кривичните дела кои ги извршила личноста и изречените пресуди.

Раководители за обработка се лица или организации кои ја одредуваат целта и начинот на обработка на личните податоци. Нивната должност е да се утврдат практиките и правилата кои ќе бидат

усогласени со Општата Регулатива за заштита на податоците. Нашите добавувачи, консултанти и изведувачи исто така можат да бидат раководители за обработка.

Испитаници во смисла на овие Правила се сметаат поединци со чии лични податоци располагаме, вклучително и сегашни, минати и потенцијални клиенти, добавувачи, застапници, инвеститори и членови на нашиот персонал. Сите испитаници имаат законски права во однос на своите лични податоци.

Лични податоци се податоци кои се однесуваат на физичко лице чиј идентитет може да се утврди врз основа на тие податоци (или врз основа на тие и други податоци со кои располагаме). Личните податоци може да бидат факти (на пример: име, адреса или датум на раѓање) или мислења (на пример: оценка на работениот успех).

Обработка е било која постапка која вклучува употреба на личните податоци. Вклучува собирање, користење, преглед, пристап, обележување или располагање со податоци или извршување на едно дејство или збир на дејствија во врска со податоците, вклучувајќи и нивна организација, исправка, пронаоѓање, употреба, откривање, бришење или уништување. Под Обработка исто така се подразбира пренос на личните податоци на трети лица.

Податоци од посебни категории (претходно познати како чувствителни лични податоци) вклучуваат податоци за расното или етничкото потекло на лицето, неговото или нејзиното политичко мислење, верско или слично верување, членство во синдикат, физичко или психичко здравје или состојба и сексуалниот живот и генетски и биометриски податоци со цел идентификација на поединецот.

5. Начела на Општата Регулатива за заштита на податоците

Секој кој врши обработка на податоци мора да ги почитува важечките принципи на добра практика утврдени во Општата Регулатива за заштита на податоци, до кои Самсунг ќе се придржува на следниве начини:

- Личните податоци ќе ги обработуваме на законски начин, чесно и транспарентно (погледнете под „Законитост, чесност и транспарентност“).
- Личните податоци ќе ги собираме за посебни, изречни законски цели и истите нема да ги обработуваме на начин кој не е во согласност со тие цели (погледнете под „ограничување на целта и намалување на обемот на податоци“).
- Ќе обработуваме лични податоци кои се соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целта за која се обработуваат (погледнете под „ограничување на целта и намалување на обемот на податоци“).

- Ќе се погрижиме личните податоци да бидат точни и ажурни според потребата; доколку податоците се неточни, ќе ја преземеме секоја разумна мерка за да бидат без одлагања избришани или исправени, земајќи ги во предвид целите за кои се обработуваат податоците (погледнете под „точност“).
 - Личните податоци ќе ги чуваме во оној облик кој овозможува идентификација на поединецот на кого се однесуваат само колку што е потребно за целите за кои се обработуваат (погледнете под „ограничување на складирањето“).
 - Ќе применуваме соодветни технички или организациони мерки со кои се обезбедува сигурност на личните податоци, вклучително и заштита од неовластена или незаконска обработка и од случајното губење, уништување или оштетување (погледнете под „Целисходност и доверливост“).
- Во понатамошниот текст следат дополнителни информации за секое од овие начела.

5.1. Законитост, чесност и транспарентност

Цел на меродавното право за заштита на личните податоци не е да се спречи обработка на личните податоци, туку да се обезбеди тоа да се прави чесно и без негативно влијание врз правата на испитаникот.

Обработката на личните податоци е законита доколку е исполнет еден од законските услови за обработка.

5.2. Ограничување на целта и намалување на обемот на податоци

Личните податоци може да се обработуваат само за одредени цели за кои испитаникот бил известен при првото собирање на податоци или за други цели кои се изречно доволени согласно меродавното право за заштита на податоците. Тоа значи дека личните податоци не смеат да се собираат за една цел, а да се користат за друга цел. Ако е потребно да се промени целта поради која се обработуваат личните податоци, испитаникот мора да биде известен за новата цел пред почетокот на каква било обработка.

5.3. Точност

Личните податоци мора да бидат точни и ажурни. Грешните податоци или податоци кои водат до заблуда не се точни, и затоа е потребно да се преземат чекори со цел проверка на точноста на сите лични податоци во моментот на нивното собирање и по тоа во редовни временски интервали. Неточните или неажурните податоци треба да се уништат.

5.4. Ограничување на складирањето

Личните податоци треба да се чуваат во облик кој оневозможува идентификација на поединецот на кого се однесуваат само толку долго колку што е потребно за целите за кои се собираат тие

податоци. Тоа значи дека податоците треба да се уништат или избришат од нашиот систем кога повеќе не се потребни.

По истекот на временскиот период за чување, евиденцијата која содржи лични податоци ќе биде отстранета на безбеден начин и уништена, освен во случајот кога постои оправдана деловна причина за нејзино задржување и по истекот на овој период (на пример: испитаникот покренал спор против нас и задржаните лични податоци се релевантни за тој спор).

5.5. Целисходност и доверливост

Ние сме должни да ги преземеме соодветните мерки на заштита против незаконската или неовластената обработка на личните податоци и од случајното губење или оштетување на податоците.

Зачувување на сигурноста на податоците подразбира обезбедување на доверливоста, целисходноста и достапноста на личните податоци кои се дефинират како што следи:

- a) Доверливост значи дека пристап до личните податоци имаат само оние лица кои се овластени за нивното користење.
- b) Целисходност значи дека личните податоци мораат да бидат точни и соодветни за целта за која се обработуваат и доверливи во текот на нивниот животен век (односно, неовластените лица не смеат да ги изменуваат тие податоци).
- c) Достапност значи дека овластените корисници имаат можност да пристапат до податоци ако им се неопходни за одобрени цели. Затоа, наместо на поединечни персонални компјутери, личните податоци треба да бидат складирани на нашиот централен систем.

Безбедносните постапки вклучуваат:

- a) Контрола при влез. Пријавување на непознати лица во простории со контролиран влез.
- b) Безбедни бироа и плакари што се заклучуваат. Заклучување на бироата и плакари доколку во нив се чуваат доверливи информации од било кој вид. (Личните податоци секогаш се сметаат за доверливи).
- c) Начин на уништување. Хртиените документи треба да бидат исечени. Дискети и компактни дискови само за читање (CD-ROM) треба да бидат физички уништени кога повеќе не се потребни.
- d) Опрема. Членовите на персонал на Самсунг се должни да обезбедат дека доверливите информации не се видливи на минувачите на екраните и да се одјават од персоналниот компјутер кога го оставаат без надзор.

Самсунг се придржува до своите постапки и ги користи сите расположиви технологии за да се зачува сигурноста на сите лични податоци од моментот на нивното собирање па се до нивното уништување. Во пракса тоа значи следново:

- a) Може да се пристапи само до оние лични податоци за кои постои одобрение и само за одобрени цели.
- b) На ниту едно друго лице (вклучително и други членови на персоналот на Самсунг) не смее да му се овозможи пристап до личните податоци, освен доколку имаат соодветна дозвола за тоа.
- c) личните податоци се штитат најпрво со почитување на правилата за пристап до просториите, пристап до компјутерот, заштита по пат на лозинка и енкрипција, овозможување на безбедно складирање на податоците и нивно уништување, и со други мерки на безбедност утврдени во Правилата за безбедност на податоци на Самсунг.
- d) Личните податоци (вклучително и податоците во списите) или уредите кои содржат лични податоци (или уреди кои можат да се употребат за да се пристапи до личните податоци) не смеат да се изнесуваат од просториите на Самсунг, освен ако се преземени соодветни мерки за безбедност (на пример: псевдонимизација, енкрипција или заштита со лозинка) заради заштита на податоците и уредите.
- e) Личните податоци не се складираат на локален диск или на личен уред кои се употребуваат за работни цели.

6. Споделување на личните податоци (вклучително и пренос на податоци надвор од ЕЕО)

Личните податоци може да се пренесат само на трета страна како пружател на услуга која се согласува да се придржува до потребните правила и постапки и да ги исполнува сите релевантни договорни одредби кои се бараат од неа и која на барање се согласува на извршување на соодветните мерки.

Личните податоци може да бидат споделени со други членови на персонал на нашата групација (која вклучува нашите ќерки-друштва и нашето наредено Друштво заедно со неговите ќерки-друштва) само доколку на примателот таквите податоци му се неопходни за потребите на работата, а преносот е во согласност со применливото ограничување на прекуграничниот пренос (погледнете во продолжение).

Личните податоци кои потекнуваат од една земја се пренесуваат преку границата доколку ги доставува, испраќа, се врши увид во нив или им се пристапува во некоја друга земја. Пред прекуграничниот пренос на личните податоци, ќе се провери дали се задоволени потребните услови за тоа.

7. Изработка на профил и автоматизирано носење на одлуки

Постојат значајни ограничувања во поглед на околностите во кои е дозволено донесување на автоматизирана одлука за поединци (се работи за одлука која се донесува исклучиво автоматизирано, без никакво вмешување на човек). Ова важи и за изработка на профил (се работи

за автоматизирана обработка на лични податоци за оцена на одредени аспекти во врска со поединецот, на пример да ли би му биле интересни одредени производи на поединецот).

Овој вид на одлучување е можно само за извршување на договорот, кога е дозволено со законот или ако за тоа поединецот дал изречна изјава. Поединците имаат право на информации за донесување на одлуките и имаат одредени права за кои мораат да бидат известени, вклучувајќи го и правото на барање на човечка интервенција или право на оспорување на одлуката, а за овој вид на одлучување исто така постојат строги ограничувања во врска со користењето на посебните категории на лични податоци.

Секоја активност за изработка на профил ќе биде изведена целосно во согласност со меродавното законодавство.

8. Директен маркетинг

Постојат строги барања на заштита на податоците во врска со директниот маркетинг наменет за нашите клиенти и притоа ги следиме сите упатства кои се однесуваат на нас.

9. Водење на евиденција

Важно е да можеме да докажеме дека се придржуваме до начелата за обработка на податоци. Онаму каде што е потребно, водиме соодветна евиденција за нашето постапување со личните податоци. Тоа може да вклучува евиденција за правните основи врз кои ги обработуваме личните податоци, евиденција за податоците кои се испратени до испитаниците и евиденција за нашата обработка на личните податоци.

10. Права на испитаниците

Личните податоци се обработуваат во согласност со правата на испитаниците. Испитаниците ги имаат следниве права:

- a) Доколку дале согласност за обработка, можат во било кој момент да ја повлечат таа согласност (ова мора да биде еднакво едноставно како и нејзиното давање).
- b) Имаат право на јасни, транспарентни и лесно разбирливи информации за начинот на употреба на нивните лични податоци (всушност заради тоа и ја даваме изјавата за приватноста на податоците).
- c) имаат право да побараат пристап до сите податоци во владение на раководителот на обработката кои се однесуваат на нив.
- d) Имаат право да побараат измена и поправка на неточни податоци.
- e) Имаат право да побараат бришење на податоците кои се однесуваат на нив а кои се наоѓаат во владение на раководителот на обработката ако се за тоа исполнети одредени услови утврдени со меродавното право.

- f) Имаат право да побараат ограничување на обработката во случаите кога се за тоа исполнети одредени услови утврдени со работодавното право.
- g) Имаат право да побараат пренос на податоците на друг раководител на обработка ако за тоа се исполнети одредени услови утврдени со работодавното право.
- h) Имаат право да поднесат приговор на обработката на личните податоци ако се за тоа исполнети одредени услови утврдени со работодавното право за заштита на податоците.
- i) Имаат право да не се донесе одлука за нив исклучиво врз основа на автоматизирана обработка, вклучувајќи за изработка на профил, која произведува правни последици кои се однесуваат на нив или на сличен начин значајно им влијае, освен доколку дале изречна согласност за тоа или ако тоа е неопходно за склучување или извршување на договор со нив.
- j) Имаат право на жалба до Агенцијата за заштита на лични податоци во врска со нашата обработка на податоците (податоците за контакт се наоѓаат во продолжение), иако би сакале да ги охрабриме испитаниците прво да не контактираат во случај на какви било сомнежи за да можеме да се обидеме да го решиме проблемот.

Доколку испитаникот сака да оствари некое од своите права, треба да се обрати на Службеникот за заштита на податоци. Можно е да биде потребно преземање на соодветни чекори за утврдување на идентитетот на личноста која го поднесува барањето.

Службеното барање на испитаникот (подносителот на барањето) за пристап до личните податоци кои се однесуваат на него и кои се наоѓаат во владение на подружницата во Загреб на друштвото Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ може да се поднесе во писмена форма. Меѓутоа, барањето на испитаникот за пристап до лични податоци не мора нужно да биде службено ниту треба да биде поднесено во писмена форма (пристап до личните податоци може да се побара на социјалните мрежи или телефонски). Секој член на персоналот кој ќе прими барање за пристап до личните информации без одлагање ќе го проследи барањето до Службеникот за заштита на податоците и/или правната служба и службата надлежна за следење на усогласеноста.

Службеникот на податоците, освен во исклучителни случаи, ќе одговори на барањето во рок од 30 дена од неговиот прием. Доколку Самсунг не може да ги обезбеди бараните лични податоци, причините за тоа ќе бидат целосно документирани и испитаникот ќе биде известен за нив во писмена форма. Исто така, на испитаникот ќе му бидат доставени податоци за надлежното надзорно тело до кое може да поднесе жалба, согласно барањата на работодавното право за заштита на податоците.

11. Повреда на личните податоци

Повреда на личните податоци е кршење на безбедноста која доведува до случајно или противзаконско унишување, губење, измена, неовластено откривање или пристап до личните

податоци кои се пренесени, складирани или на друг начин обработувани. Повреда не мора нужно да значи откривање на личните податоци на надворешен извор без потребната дозвола, но може да значи и дека некој одвнатре пристапил до тие податоци без потребната дозвола.

Некои форми на повреда сме должни да ги пријавиме на надлежното регулаторно тело, а во ограничен број на случаи и до самите испитаници.

За повредата на личните податоци или сомнеж на повреда без одлагање ќе ја известиме Службата за безбедност на европското седиште на Самсунг, Службеникот за заштита на податоците на Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ – Подружница Загреб и/или правната служба и службата надлежна за следење на усогласеноста со цел тие да можат да ги преземат неопходните мерки или по потреба да го проследат случајот понатаму.

13. Ажурирање на Правилата

За ажурирањето или измената а овие Правила ќе бидете известени по пат на електронска пошта или со објава на веб страницата.

14. Корисни податоци за контакт

Во врска со заштита на податоци можете да се обратите на следната адреса:

Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Подружница Загреб (Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb)

Радничка цеста 37б, Загреб, Република Хрватска (Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska)

Е-пошта: dataprotection.sead@samsung.com